


ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
за употреба и распределување на остварената добивка на
Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2021 година

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.:
		Датум: 25.05.2022
		Стр. 2/3

Врз основа на член 29 од Статутот на Шпаркасе Банка АД Скопје, Собранието на акционерите на Шпаркасе Банка АД Скопје на Седницата одржана на ден 25.05.2022 година ја донесе следната:


ОДЛУКА
за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе
Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2021 година

1. Шпаркасе Банка АД Скопје, во деловната 2021 година, има остварено нето добивка во износ од **640.450.650,00 денари**.
2. Остварената нето добивка во износ од **640.450.650,00 денари** се распределува на следниов начин:
 - 32.022.533,00 денари во законски резерви
 - 308.428.117,00 денари во задржана нераспределена добивка
 - 300.000.000,00 денари во задржана добивка за инвестициски вложувања.
3. Делот од нето добивката што останува како задржана нераспределена добивка нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

Делот од добивката кој се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања-реинвестирана добивка, служи за развојни цели односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и нема да биде расположив за исплата на дивиденда на акционери во иднина и нема да биде оптоварен со какви било идни обврски.

4. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач

	СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ	Бр.:
		Датум: 25.05.2022
		Стр. 3/3

Образложение

кон Одлуката за употреба и распределување на остварената добивка на Шпаркасе Банка АД Скопје, по Годишна сметка за 2021 година:

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката за 2021 година, Шпаркасе Банка АД Скопје оствари нето добивка од **640.450.650,00** денари. Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на Банката му предлага на Собранието на акционери распределба на нето добивката за 2021 година на следниот начин: 32.022.533,00 денари во законски резерви, 308.428.117,00 денари во задржана нераспределена добивка и 300.000.000,00 денари во задржана добивка за инвестициски вложувања – реинвестирана добивка.

Обврската во членот 485 од ЗТД предвидува издвојување од најмалку 5% од нето-добивката остварена според Годишната сметка за задолжителни општи резерви сè до исполнување на законскиот цензус од една десетина од основната главнина. За таа цел се предлага да се распредели износот од 32.022.533,00 денари во општиот резервен фонд на Банката, со што нејзините вкупни резерви ќе изнесуваат 450.543.621,00 денари.

Добивката која се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања е во согласност со годишниот план за инвестиции и служи за развојни цели, односно за вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и истата не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина и не е оптоварена со какви било идни обврски. Со издвојувањето на дел од добивката во задржана добивка за инвестициско вложување банката може да користи даночно ослободување пропишано со Законот за данок на добивка со изготвувањето на даночниот биланс за деловната 2022 година односно да се користи правото на намалување на даночната основа за износот на извршените инвестициони вложувања.

Со оглед што износот распределен за инвестициски вложувања во износ од 300.000.000,00 денари и износот распределен за нераспределена задржана добивка во износ од 308.428.117,00 денари не се оптоварени со какви било идни обврски и истите не се расположиви за исплата на дивиденда на акционерите на банката, истите ќе бидат вклучени и во пресметките на Основниот капитал на банката согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.